

Ризница на Евангелието

Тематско проучување на Библијата



4. Домашна библиска студија - 4

СЕГАШЕН ХРИСТОВ ПРЕТСТАВНИК НА ЗЕМЈАТА

Четвртата лекција ви ја донесува најзначајната порака за нашето време. Во минатата лекција научивме дека целата наша судбина, и на овој свет и низ вечноста е сокриена во Христа. Често кога ја разгледуваме прекрасната Христова мисија на земјата, во срцето ни се појавува копнеж: О, кога би можел да бидам таму! Тоа би било едно незаборавно искуство кога лично би можеле да Го видиме и слушнеме. Ние понекогаш посакуваме да Го видиме и да разговараме со Него лице в лице и во денешно време. Љубениот учител сето тоа го знае, зошто само Тој ги разбира сите копнежи на човечкото срце. Тој сепак рекол: „Подобро е за вас да одам.“ Тој има, значи, нешто подобро за нас - поголема предност отколку што имале учениците - и во оваа лекција ќе научиме кој е небесниот план за наша утеха и охрабрување.

СЕКОГАШ И НА СЕКОЕ МЕСТО СО НАС

Што посебно побарал Христос од Својот Отец при завршетокот на Својата земна мисија за своите ученици?

„Јас ќе Го помолам Отецот, и Тој ќе ви даде друг Утешител за да биде со вас довека“ (Јован 14:16).

„Пред да се принесе Себеси како жртва, Христос го побарал најдрагоцениот и најсовершен дар за Своите следбеници, дар што ќе им ги приближи неисцрпните извори на благодатта“ (Копнежот на вековите, 668).

Кога се исполнила оваа молитва?

„Кога дојде денот Педесетница, сите апостоли беа заедно и на исто место. И сите се исполнија со Дух Свети, и почнаа да зборуваат на други јазици, онака како што им даваше Духот Свети да изговараат“ (Дела на апостолите 2:1,4).

За која важна фаза за потполно сознание на Евангелието апостол Павле ги прашал коринтските верници?

„И им рече: „Кога поверувавте, примивте ли Дух Свети?“ (Дела на апостолите 19:2).

Кои искуства во историјата на Божјата Црква на земјата го прикажува делувањето на Светиот Дух?

- а) „**Духот, пак, му рече на Филип:** „Приближи се и застани до колата!“ (Дела на апостолите 8:29).
- б) „Така тие ги преминаа Фригија и Галатискиот крај, зашто ним **не им беше допуштено од Светиот Дух** да го проповедаат словото во Азија. А кога дојдоа во Мизија, се обидоа да отидат во Витинија; но Духот на Исус не ги пушти“ (Дела на апостолите 16:6,7).
- в) „Еднаш кога Му служеа на Господ и постоа, **Духот Свети рече:** „Одвојте ми ги Варнава и Савле за дело, за кое ги повикав. И така, испратени од Светиот Дух, тие слегаа во Селевкија, и оттаму отпловија за Кипар“ (Дела на апостолите 13: 2,4).
- г) „Грижете се, пак, за себе и за целото стадо, во кое **Духот Свети ве постави за епископи, за да бидете пастири на црквата на Господ** и Бог, која ја придоби Тој со Својата крв“ (Дела на апостолите 20:28).

ТОЈ БЕШЕ ВО ПОЧЕТОКОТ

Кој посебно е споменат во делото на создавањето на самиот почеток во Библијата?

„Земјата беше неоформена и пуста; имаше темнина над бездната и Божјиот Дух лебдеше над водата“ (Создавање 1:2).

Чие име е вклучено во Христовиот налог кој го симболизира создавањето на новиот човек?

„Одете и научете ги сите народи, крштавајќи ги во името на Отецот, и Синот, и Светиот Дух“ (Матеј 28:19).

Како е опишан Светиот Дух во Светото Писмо?

а) „А кога ќе дојде **Утешителот... Духот на Вистината**“ (Јован 15:26).

б) „**Сила одозгора**“ Лука (24:49).

в) „**Духот Божји**“ (Матеј 3:16).

г) „**Светиот Дух**“ (Лука 3:22).

„Природата на Светиот Дух за нас претставува тајна. Луѓето ме можат да ја објаснат, зашто Господ тоа не им го открил. Луѓето кои се наклонети кон мечтаење можат со поврзување на одделни библиски цитати да создадат некакво човечко мислење за тоа, но ако се прифатат нивните гледишта, тоа нема да ја зајакне црквата. Во врска со ваквите

тајни, кои се премногу длабоки за човечкиот ум, молчењето претставува злато“ (Делата на апостолите 52).

МИСИЈА НА СВЕТИОТ ДУХ

а) „**Ќе го изобличи светот за грев, и за правда, и за суд**“ (Јован 16:8).

б) „И растеше со **утехата на Светиот Дух**“ (Дела на апостолите 9:31).

в) „Исто така и Духот **нè поткрепува во нашата немоќ**; бидејќи ние не знаеме како треба да се молиме“ (Римјаните 8:26).

г) „А Утешителот, пак, Духот Свети... **Тој ќе ве научи на сè и ќе ви напомни за сè** што сум ви зборувал“ (Јован 14:26).

д) „**Ќе ве упати во секоја вистина**“ (Јован 16:13).

ѓ) „**Осветен од Светиот Дух**“ (Римјаните 15:16; да се прочита и 1. Коринтјаните 6:11)

е) „**Тој ќе сведочи за Мене**“ (за Христа; Јован 15:26).

ж) „**Тој Мене ќе Ме прослави**“ (Христа; Јован 16:14).

Каков ќе биде резултатот од потчинувањето на водството на Светиот Дух?

„Бидејќи, ако живеете по телото, ќе умрете; но, ако преку Духот ги умртвувате делата на телото, ќе бидете живи. Сите оние што се управуваат по Духот Божји, се синови Божји“ (Римјаните 8:13,14).

„Духот е даден како обновувачка сила за да спасението стекнато преку смртта на нашиот Спасител го направи делотворно. Духот постојано настојува вниманието на луѓето да го насочи кон големата жртва принесена на крстот на Голгота, на светот да му ја открие Божјата љубов, а на осведочената и обратена душа убавината и драгоценоста на Светите списи.

Доведувајќи ја душата во ситуација да ја увиди и да ја сфати својата грешност, и предпочувајќи му го на умот мерилото на правдата, Духот ја одвраќа нашата љубов од земното и нè исполнува со копнеж за светост. „**Ќе ве упати на секоја вистина**“ (Јован 16:13), рекол Спасителот. Ако луѓето сакаат да се потчинат на Неговата сила, Духот ќе изврши посветување на целото суштество. Во душата на човекот Духот ќе го втисне божественото. Со неговатата сила патот на животот ќе стане толку јасен, што никој не мора да заталка“ (Делата на апостолите 53).

Кое свечено предупредување нам ни е дадено во врска со Светиот Дух?

„И не го ражалостувајте Светиот Дух Божји, со кој сте запечатени за денот на избавувањето“ (Ефесјаните 4:30).

„Грешникот се уништува самиот себе со својата непоправливост. Ако човекот еднаш не сака да им се покори на повиците, опомените и укорите на Светиот Дух, неговата совест станува закоравена и вториот пат ќе му биде уште потешко да се покори. И така со секое

повторување станува сè потешко. Совеќта е Божјиот глас кој го слушаме среде судирот на човечките страсти. Спротивставувајќи ѝ се на истата, ние го жалостиме Божјиот Дух“ (5. Сведоштво 120).

„Ако занемариме со божествена врска да се поврземе со Христа, струјата на животодавната енергија не може преку нас изобилно да тече на другите. Имало места каде што ниту Спасителот не можел да изврши многу силни чуда поради нивното неверување. Така и денес неверувањето ја одвојува црквата од нејзиниот божествен Помошник. Таа слабо се држи за вечните стварности. Поради нејзиниот недостаток на вера, Бог е разочаран и лишен од Својата слава“ (Копнежот на вековите 825).

Што ќе се случи ако луѓето останат упорни во својата побуна против Бога и Неговиот Дух?

„Тогаш Господ рече: „Мојот Дух нема да остане довека во човекот“ (Создавање 6:3; да се прочита и Изреки 1:21-31).

Кои се некои од особините на Светиот Дух?

- а) **„Вечниот Дух“** (Евреите 9:14).
- б) **„Силата на Светиот Дух“** (Римјаните 15:13).
- в) **„Зашто Духот продира во сè, па дури и во длабочините Божји“** (1. Коринтјаните 2:10).

За кое посебно дело се грижи Светиот Дух?

- а) **Тој го поттикнува пишувањето на Светите списи** – Да се прочита 2. Тимотеј 3:15 и да се прегледа 1. лекција.
- б) **Дава дарови.** „Постојат разни дарби, но Духот е еден и ист“ (1. Коринтјаните 12:1-11).
- в) **Сведочи за Божјото одобрување.** „Во Него и вие, откако го слушнавте словото на вистината - Евангелието за вашето спасение, и откако поверувавте во Него, станавте запечатени преку ветениот Свети Дух. Тој е залог за нашето наследство, за откупување на посвојувањето за пофалба на Неговата слава“ (Ефесјаните 1:13,14).

Испитен лист 4 лекција

1. Што им вети Исус дека ќе им испрати на Своите ученици?

2. Кое искуство претставувало исполнување на ова ветување?

3. Кој важен дел од евангелската порака го занемариле Коринтјаните?

4. Каде во Библијата најпрвин можеме да читаме за Светиот дух?

5. Во чие име Црквата, според Христовиот Налог, треба да крштава?

6. Наброј шест задачи кои Светиот Дух ги врши за луѓето:

<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>

7. Што се случува кога Светиот Дух се игнорира или отфрла?

8. Дополни

а) „Тогаш Господ рече: „Мојот Дух нема да остане ----- во човекот” (Создавање 6,3).

б) _____ Дух“ (Евреите 9:14).

в) „_____ на Светиот Дух да ви се збогати надежта“ (Римјаните 15:13).

г) „Зашто Духот _____ па дури и _____ длабочини” (1. Коринтјаните 2:10)